



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како имател на информации, врз основа на член 20 став 1 алинеи 1, 13 и 15¹, од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27 /19) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20 и 77/21), и член 43 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 248/18), а согласно член 20 став 1 и член 21 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101 /19) и член 88 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15), постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер, заведено под наш арх. бр.12-3699/1 од 12.10.2021 година, поднесено од барателот на информација Здружение за промовирање на современи образовни процеси КИМАТИКА,

000 Скопје, Е-пошта: . на ден .10.2021 година донесе:

РЕШЕНИЕ

1. ПОЗИТИВНО СЕ ОДГОВАРА на Барањето за пристап до информации од јавен карактер заведено под наш арх. бр.12-3699/1 од 12.10.2021 година, поднесено од барателот на информација Здружение за промовирање на современи образовни процеси КИМАТИКА, со кое се бараат следните информации од јавен карактер, и тоа:

1. Вкупно поднесени пријави до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 и 2021-ва година со повреда на членот 48 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,

2. Вкупно утврдени повреди од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 и 2021-ва година со повреда на членот 48 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,

3. Вкупно утврдени повреди кои поттикнуваат од етничка нетолеранција.

2. СЕ ОВОЗМОЖУВА ЦЕЛОСЕН ПРИСТАП до бараните информации од јавен карактер, и тоа:

- во 2020 година по претставка е извршен програмски надзор на ТВ Коха од Тетово при што не е утврдено прекршување на член 48, а се констатира прекршување на член 61 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Извештај бр.10/4553-1 од 15.12.2020 год.);

- претставка од 10.06.2020 г. која нотира говор на омраза во он-лајн содржина (интервју на Горјан Тозија), објавено на веб страната на Слободен печат и Слободна ТВ. Со оглед на тоа што Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги нема надлежност на интернет-базирани медиуми, истата беше препратена до Советот за етика во медиумите;

¹ Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.248/18)

Бр. 12-3699/2

Скопје 19.10.2021г.



Агенција за аудио и
аудиовизуелни
медиумски услуги

ул. Македонија
бр.38
1000 Скопје



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

- во 2021 година не се поднесени пријави и не се утврдени повреди на членот 48 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

<https://avmu.mk>.

Образложение


До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како имател на информации, од барателот на информација Здружение за промовирање на современи образовни процеси КИМАТИКА, ул. Киро Крстевски бр. 34/2-1, 1000 Скопје, Е-пошта: поднесено е Барање за пристап до информации од јавен карактер, заведено под наш арх. бр.12-3699/1 од 12.10.2021 година, со кое се бараат информации од јавен карактер кои се наведени во точка 1 на диспозитивот на ова Решение.

По извршениот увид во доставеното Барање, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, утврди дека располага со бараните информации од јавен карактер и дека не постојат законски причини за нивна недостапност, поради што се овозможи целосен пристап до бараните информации, кои се наведени во точка 2 на диспозитивот на ова Решение.

Во врска со напред наведеното, врз основа на член 20 став 1 алинеи 1, 13 и 15 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20 и 77/21), и член 43 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 248/18), а согласно член 20 став 1, член 21 и член 27 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19) и член 88 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15), се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Службено лице за посредување со информации

страна на Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, јавно се објавени на веб
Цветанка Митревска



Правна поука: Против ова решение барателот на информација може да поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

Доставено до:

- Подносителот на барањето за пристап до информации од јавен карактер,
- Службено лице за посредување со информации на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
- Архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.